


100 Дена



**Градоначалник
на Општина Велес**

100 дена Градоначалник на Општина Велес



Почитувани сограѓани,

Општина Велес е компактен организам чиј пулс го диктира хармонијата во реализирање на надлежности во сите области – урбанизмот, комуналната сфера, социјалната заштита, образованието, културата, локалниот економски развој, спортот, противпожарната заштита, меѓународната соработка, соработката со невладините организации и фондации, месните и урбаните заедници итн.

Во изминативе 100 дена јас како градоначалник на Општина Велес заедно со Советот и целокупната администрација вложив максимални напори подеднакво да се посветам во реализацијата на нашите програмски определби во сите наведени области.

Довербата која ни ја дадоа граѓаните за нас значи обврска и поттик за подобрување на условите во секојдневното живеење на Општина Велес.

Во овој извештај се наоѓаат проектите кои Општина Велес ги реализираше или се во фаза на реализација во изминативе 100 дена, и тоа:

1. Асфалтирање на улица Крсте Мисирков во должина од 110 метри. Средства 938.075 денари.
2. Асфалтирање на улица Христо Узунов (Сутјеска) во должина од 70 метри. Средства: 627.025 денари.
3. Асфалтирање на улицата пред зградата на ЈКП Дервен во површина од 550 м2. Средства: 580.619 денари.
4. Асфалтирање на улица Мирка Гинова во должина од 210 метри. Средства: 1.128.906 денари.
5. Асфалтирање на тротоар до Општа Болница со површина од 330 м2. Средства: 315.273 денари.
6. Крпење на асфалтни улици со топла асфалтна маса. Средства: 1.380.370 денари.
7. Крпење на ударни дупки на тротоари. Средства: 520.992 денари.
8. Бетонирање на втор крак на улица Трајче Петкановски во населба Превалец во должина од 240 метри. Средства: 502.877 денари.
9. Бетонирање на два крака на улица Наце Димов. Средства: 342.460 денари.
10. Бетонирање на дел од улица Александар Несторов во должина од околу 200 метри. Средства: 343.630 денари.
11. Бетонирање на дел од улица Вера Циривири во должина од 180 метри. Средства: 600.000 денари.
12. Бетонирање на спој од улица Љубљанска со улица Рилски Конгрес (Игманска). Средства: 182.152 денари.
13. Бетонирање на улица Јордан Јорданов во населба Превалец во должина од 170 метри. Средства: 407.082 денари.
14. Бетонирање на улицата Цветан Арсов во должина од 200 метри. Средства: 307.530 денари.
15. Бетонирање на подлога за спортско игралиште во с. Горно Оризари. Средства: 146.272 денари.
16. Поплочување и уредување со урбана опрема на Плоштад Којник. Средства: 2.000.000 денари.
17. Поплочување на плоштад на спој на улица Петре Алчев и Васил Ѓоргов. Средства 76.236 денари.
18. Поплочување на улицата во градскиот парк во должина од 600 метри. Средства: 3.026.300 денари.
19. Поплочување на дел од улица Љубен Весов со површина од 890 м2. Средства: 931.993 денари.
20. Поплочување на дел од улица Прва Комуна до спој со улица Благој Ѓорев во должина од околу 200 метри. Средства: 1.407.304 денари.
21. Поплочување на паркинг простор до Стариот мост со вкупна површина од 770 м2. Средства: 906.633 денари.
22. Поплочување на пешачка патека на кејот на река Вардар. Средства: 483.850 денари.

100 дена Градоначалник на Општина Велес

23. Реконструкција на ракометното игралиште кај Автобуската станица (парк Гемичии 2) со вкупна површина од 860 м². Средства 1.151.372 денари.
24. Се изгради плоштатка на улица Орце Маринов. Средства: 25.245 денари.
25. Се тампонираше крак од улица Благој Нечев. 198.675 денари.
26. Тампонирање на банкини на пат во с. Отовица. Средства: 27.900 денари.
27. Замена и поставување на нови ивичњаци на ул. Самоборска. Средства: 12.895 денари.
28. Поставување на ивичници и оформување на жардињери во парк пред Општинска зграда. Средства: 318.043 денари.
29. Реконструкција на жардињери во централно градско подрачје. Средства: 139.889 денари.
30. Офицерскиот дом е сопственост на општина Велес. Започната е неговата реконструкција и предаптација на просторот кој ќе биде пренаменет во Градска куќа а дворот место во парк и зелена површина.
31. Општина Велес го доби во сопственост градскиот стадион. Во наредниот период се очекува да започне замена на тревната површина а потоа и уредување на стадионот.
32. Започна предвидената реконструкција на Гимназијата Кочо Рацин. Во првата фаза се заменуваат кровот и прозорите. Средства: 13.000.000 денари.
33. Распишан е тендерот за изградба на пешачки надвозник над Битолската пруга кој ќе ги поврзува улицата Кумановска (Жаба Зграда) и Општина Велес.
34. Доизградба на инфраструктура во индустриска зона УЗУС - мало стопанство (тампонирање на улици) – Средства: 1.051.575 денари.
35. Водоводна линија во Индустриска Зона УЗУС во должина од 912 метри. Средства: 480.257 денари.
36. Канализациона линија во Индустриска Зона УЗУС во должина од 940 метри. Средства: 898.683 денари.
37. Изградба на атмосферски канал на потег од Новиот Театар до спој со постоечки атмосферски канал. Средства: 1.032.379 денари.
38. Во тек е изградбата на систем за водоснабдување на Крајбрежниот појас на Езерото Младост и населените места Башино село, Речани, Отовица, Новачани и др. Средства: 42.000.000 денари.
39. Се изведува атмосферска канализација на Езеро Младост (кај сателитската населба). Средства: 400.000 денари
40. Се изведе дел од фекалната канализација во Горно Оризари. Средства: 6.800.000 денари.
41. Санирање на пропуст на атмосферски води во с. Мамутчево. Средства: 375.182 денари.
42. Изградба на потпорен ѕид во с. Иванковци во должина од 36 метри и висина од 2.8 метри. Средства: 550.000 денари.
43. Изградба на потпорен ѕид во с. Кумарино. Средства: 43.778 денари.
44. Парапетни ѕидови во Комплекс УЗУС (Оивичување на зелени површини). Средства: 231.048 денари.
45. Нови зелени површини во "Парк Општина". Средства: 1.321.846 денари.
46. Нови зелени површини на ул. Благој Ѓорев. Средства: 678.152 денари.
47. Нови зелени површини на ул. Оливер Китановски, Благој Ѓорев (Сив дом), Комплекс УЗУС и жардињери кај Касарна. Средства: 386.957 денари.
48. Реконструкција на улично осветлување на улица 8ми Септември со поставување на нови канделабри. Средства: 800.000 денари.
49. Се означуваат и нумерираат улиците и плоштадите во градот. Средства: 1.000.000 денари.
50. Отстранување на хаварисани возила од јавните површини (повеќе од 100 возила беа отстранети од граѓаните како резултат на повикот од оваа акција).
51. Отстранување на раѓавени дрвја од мостовите на река Вардар.
52. Се поставија ракофати и огради во високите зони од градот. Средства: 1.500.000 денари.

100 дена Градоначалник на Општина Велес

53. Општина Велес го доби сертификатот за општина со поволно деловно окружување во Југоисточна Европа.
54. Општина Велес доби меѓународен сертификат за безбедност на информации ИСО 27001:2005.
55. Во Општина Велес работно се анажирани 10 волонтери.
56. Приеман ден за граѓаните секој втор четврток со Градоначалникот и секој втор понеделник со Претседателот на Советот.
57. Авионско прскање против комарци (се спроведе во два наврата). Средства: 600.000 денари.
58. Организирани се јубилејните 50-ти Рацинови средби. Средства: 1.000.000 денари.
59. 12-ти Интернационален фестивал на античка драма Стоби 2013. Средства: 1.800.000 денари.
60. 10-ти Јубилеен Интернационален фоклорен фестивал Велес 2013. Средства: 1.200.000 денари.
61. Се реализираше 15-та Вардарска регата. Средства: 300.000 денари
62. Одбележани 200 години од раѓањето на Андреа Дамјанов. Средства: 30.000 денари.
63. Се одржа Мотокрос трка и мотохепенинг на Езерото Младост. Средства: 280.000 денари.
64. Организирање на доброволна крводарителска акција по повод 24 мај (повеќе од 150 собрани крвни единици).
65. Се одржа фестивалот „Баскерфест 2013 година“. Средства: 150.000 денари.
66. Организирани се етно-работилници во куќите на уметноста: Средства: 150.000 денари.
67. Започна да функционира проектот Патролен социјален работник и СОС линијата.
68. Организација на повеќе од 20 спортски турнири и манифестации од локален, национален и меѓународен карактер.

Ви давам искрено ветување дека и во следниот период ќе продолжиме со интензивна работа, со посветеност, со желбата да го оствариме ветеното и да создадеме услови за подобар живот на сите граѓани.

Со почит!

м-р Славчо Чадиев

Градоначалник на Општина Велес



Свечено превземање на функцијата Градоначалник на Општина Велес

На 19.07.2013, Претседателката на Општинската изборна комисија – Велес, Емилија Андовска на м-р Славчо Чадиџиев свечено му го предаде Уверението за верификација на мандат за Градоначалник на Општина Велес за периодот 2013 – 2017 година.



Асфалтирана улицата на влезот во градскиот парк, пред ЈКП Дервен

На 31.05.2013 година заврши асфалтирањето на улицата во градскиот парк, пред ЈКП Дервен. Вкупната покривена површина со асфалтна маса изнесува околу 550 м².



Асфалтирани улиците Х. Узунев (Сутјеска) и дел од К. Мисириков

Заврши асфалтирањето на улиците Христо Узунев (поранешна Сутјеска), во должина од 70 метри и дел од улицата Крсте Мисирков во должина од 110 метри.



Асфалтирана е улицата Мирка Гинова

Во текот на месец мај беше извршено асфалтирањето на 210 метри (1100 м² површина) од улицата Мирка Гинова.



Асфалтиран тротоарот до Општата болница

Изминатиов период асфалтиран е тротоарот од улицата Самоборска која води до Општата болница. Потребата на овој градежен зафат, ја наложи големата фреквентност на минувачи во овој дел на градот како и дотраеноста на стариот тротоар. Вкупната асфалтирана површина изнесува 330 м².



Реконструкција на улиците, крпење и санирање на коловозот од штетите предизвикани во зимскиот период



Бетонирана е улицата Наце Димов во нас. Керамидна

Извршено е бетонирање на 175 м должина од улицата со вкупна површина изнесува 700 м².




Бетонирана е улицата Александар Несторов

Изминатиов период извршено е бетонирањето на улицата Александар Несторов во УЗ „9-ти Ноември“ со површина од 699 м² површина и должина од околу 200 метри.



Бетонирана е улицата Цветан Арсов



Бетонирана е улицата Трајче Петкановски во населбата Превалец



Бетонирање на улицата Јордан Јорданов во населбата Превалец

Извршено е бетонирање на 853 м² (170 метри) површина од улицата Јордан Јорданов во населбата Превалец.



Бетониран спој на ул. Љубљанска со ул. Рилски Конгрес (Игманска)

Бетонирање на спојот на улица Љубљанска со улица Рилски Конгрес (Игманска) која се наоѓа во Урбаната заедница „9-ти Ноември“. Со реконструкцијата на улицата беа опфатени вкупно 403 м² површина во должина од 82 метри.



Бетонирање на улицата Вера Циривири

Извршено е бетонирањето на дел од улицата Вера Циривири во населбата Поток со површина од 790 м² површина и должина од околу 180 метри.



Реконструкцијата на спортското игралиште кај Автобуската станица со вкупна површина од 860 м²



Поплочена е улицата во Градскиот парк

Улицата која минува низ Градскиот парк поплочена е со бекатонски елементи во должина од 600 метри и ширина од 4 метри. Целокупната опфатена површина изнесува 2.400 метри².



Реконструиран и уреден е плоштадот Којник

Со поставувањето на урбаната опрема на плоштадот Којник (клучи, жардиниери, цветен аранжман, фонтана и канделабри за осветлување) заврши целиот проект за реконструкција и уредување на местото



Поплочен е дел од улицата Оливер Китановски до спој со улица Благој Ѓорев

Извршено е поплочување на дел од улицата Оливер Китановски до спој со улица Благој Ѓорев со површина 991 м² а во должина од околу 200 метри.



Поплочување на улицата Љубен Весов

Извршено е поплочување на дел од улицата Љубен Весов (од спој со улица Кочо Рацин до плоштатка на поранешна фабрика Вила Зора). Вкупната поплочена површина од улицата изнесува 887.68 м².



Поплочување на паркинг простор до Стариот мост со површина од 769 м²



Плоштатка на спојот на улиците Петре Алчев и Васил Ѓоргов




Комплекс УЗУС извршено оивичување на зелените површини со изградба на парапетни ѕидови во должина од 230 метри



Пешачка патека Кеј на река Вардар



Поставени повеќе ракофати во повисоките зони



Изграден е потпорен ѕид во с. Иванковци

Во с. Иванковци се изгради потпорен ѕид во должина од 36 метри и висина од 2.8 метри, со што се спречи свлекување на земјиштето и се овозможи безбедно движење по патот кој беше оштетен.



Санирање на пропуст на атмосферски води во с. Мамутчево



Пречистителна станица за отпадни води и колектор за прибирање на фекални води во с. Горно Оризари



Во соработка со урбаните заедници изградени се повеќе потпорни ѕидови



Водовод и фекална канализација во индустриската зона Комплекс УЗУС

Општина Велес изминатиов период пристапи кон реализација на проектот за поставување на водоводна и канализациона мрежа во индустриската зона Комплекс УЗУС. Станува збор за 912 метри должина од водоводната и 940 метри од канализационата линија.

Се изгради атмосферски канал кај Новиот Театар



Реализација на проектот за водоснабдување на крајбрежниот појас на Езеро „Младост“

Привршува изградбата на цевководот од градскиот водовод до крајбрежниот појас на Езерото Младост. Со изградбата на цевководот со квалитетна вода за пиење од хидросистемот „Лисиче“, од кој се снабдува Велес, ќе се снабдуваат и објектите околу крајбрежниот појас на езерото, како и Башино Село, населбата Речани и селото Отовица.



Нова водоводна линија во индустриската зона Речани

Нова водоводна линија што ја поврзува индустриската зона Речани и дел од населбата Речани со градската водоводна мрежа, долж сообраќајницата „Скопски пат“. Поставената водоводна линија е со профил 160 мм и должина од 1.720м. Со оваа водоводна линија се овозможува снабдување со вода за индустриските објекти, фирми и станбени објекти долж сообраќајницата „Скопски пат“. Во иднина оваа линија ќе се поврзе со водоводната линија што ќе води до езеро Младост со што ќе се изведе кружен проток на водата.

Атмосферска канализација езеро Младост



Реконструкција на СОУ „Гимназија Кочо Рацин“

На 25.06.2013 година започна реализацијата на проектот за реконструкција на „Гимназијата Кочо Рацин“. Во оваа фаза е предвидено најпрво да се реконструира кровната конструкција како и замена на надворешната столарија, а потоа во наредниот период ќе следи и замена на подот како и фасадата на зградата од училиштето.



Општина Велес го доби во сопственост градскиот стадион

После 10 годишна борба со голема упорност и настојчивост Општина Велес успеа да стане сопственик на Градскиот стадион. Во наредниот период Општина Велес интензивно ќе работи за уредување на теренот, трибините, соблекувалните, тартанот на атлетската патека се со една цел, Велес да добие модерен и современ спортски комплекс за рекреирање и спортување на сите граѓани.



Започна реконструкција на Офицерски дом

Со одлука на Владата на Република Македонија (Службен весник бр.90, 27 јуни), Офицерскиот дом се отстапува на трајно користење и истиот станува сопственост на Општина Велес. Офицерски ќе се реновира и преадаптира во Градска куќа. Така градот ќе добие една нов репрезентативен објект. Градската куќа ќе го има централното место и се околу неа ќе биде отворен простор со ново хортикултурно решение кое ќе биде пријатно место за одмор на граѓаните.



Потпишан е договорот со ФФМ за поставување нова вешатачка трева на градскиот фудбалски стадион

На 30 април 2013 година во просториите на Фудбалската федерација беше потпишан договорот помеѓу претседателот на ФФМ, г-дин Илчо Ѓорѓиевски и Градоначалникот на Општина Велес, Славчо Чадиев, кој предвидува поставување нова вешатачка трева на градскиот фудбалски стадион.



100 дена Градоначалник на Општина Велес

Нови зелени и цветни површини



Општина Велес додели нови решенија за легализација на дивоградби

На 22 Мај 2013 година, Градоначалникот на Општина Велес Славчо Чадиев на 20 велешани кои официјално се стекнаа со правото за законско користење на личниот имот, им ги додели решенијата за легализација на диво изградените објекти.



Поставени 21 нови канделабри во централното градско подрачје

Во центарот на градот на потегот од Пошта до Градскиот саат се поставија 21 метален столб во висина од 9 метри висина на потекот. Вкупната вредност на овој проект кој предвидува поставување на нови штедливи натриумски светилки изнесува 800.000 денари.



Се означуваат и нумерираат градските улици

Општина Велес започна со означувањето на имињата на улиците како и нивно нумерирање со соодветни броеви. Општината донесе Одлука граѓаните да не бидат изложени на овој трошок, туку тоа да го покрие локалната самоуправа. На овој начин се излегува во пресрет на сите граѓани на Велес. Единствена обврска која ја имаат граѓаните е само да ги постават табличките со броеви на соодветно место од своите објекти.



Општина Велес го доби сертификатот за поволно деловно опкружување

На 07.06.2013 во хотелот Холидеј Ин, Скопје на свечена церемонија на градоначалникот на Општина Велес, Славчо Чадиев му беше доделен сертификатот на „Општина со поволно деловно опкружување во Југоисточна Европа“. Овој проект на Општина Велес ќе и овозможи во иднина да привлече повеќе домашни и странски инвеститори, пред се преку модернизирање на своите услуги.

Проектот е и во насока на обезбедување на поддршка на локалниот економски развој, јакнење на капацитетите на Општината и вклученоста на бизнис секторот.



Општина Велес го одбележа 9-ти мај, Денот на Европа

Денот на Европа, 9-ти Мај со звуците на Одата на радоста, македонската и велешката химна свечено се одбележа во Велес.



Општина Велес сертификат ISO 27001:2005



Општина Велес ја одбележа 110 годишнината од делото на Гемиџиите



По повод 110 годишнината од Солунските атенати, Општина Велес им оддаде почит на велешките Гемиџии во с. Ораовец и на споменикот во Скопје поставен во нивна чест. Централната прослава се одржа во Велес на кејот на реката Вардар пред споменикот на Гемиџиите.

10-ти Интернационален фолклорен фестивал „Велес 2013“

На 25.06.2013 започна одржувањето на 10-тиот јубилеен Интернационален фолклорен фестивал „Велес 2013“. Традиционално, на свеченото отворање му претходеше дефиле на учесниците низ улиците на Велес преплетувајќи ги боите на Турција, Литванија, Романија, Полска, Украина, Србија, Босна и Херцеговина и Македонија. Велес 5 вечери живееше со ритамот на песните и ората.



Гемиџиите на новото време по 15-ти пат запловија по Вардар

Следејќи ја традицијата на Гемиџиите и велешките трговци на 27.06.2013 година, учесниците на 15-та Вардарска регата „Гемиџии“ на чело со градоначалникот Славчо Чадиев повторно тргнаа кон Гевгелија. Годинава караванот на Вардарската регата се организираше по повод 110 години од солунските атентати. Регатата ја сочинуваа една гемија и осум гумени чамци во кои 85 лица пловеа по водите на Вардар, а останатите 15 им беа логистичка поддршка по копнен пат.



„Велигденско јајце 2013“

„Баскерфест 2013“ за прв пат во Велес

Под покровителство на Општина Велес и градоначалникот Славчо Чадиев познатиот уличен фестивал „Баскерфест“ оваа година за прв пат на 20 и 21 јуни се одржа и во Велес.



По повод Христијанскиот празник Велигден, Општина Велес на 29 април 2013 година во Младинскиот парк ја организираше манифестација: „Велигденско јајце“ која оваа година имаше хуманитарен карактер.



Се одржаа етно-работилници во куќите на уметноста

Од 14-ти до 25 јуни 2013 година, во куќите на уметноста се учеа грнчарскиот, столарскиот и ткајачкиот занает. Вредните раце на триесет ученика од 5-те основни училишта од градот од VII и VIII одделение, поделени во три групи ги запознаа тајните на овие занаети во куќата на Рацин, Главинов и Касапови.



Одржана четвртата по ред „Мото Бич Парти“

Од Езерото Младост по велешките улици и назад беше маршрутата на 800 мотори кои беа дел од четвртата по ред „Мото Бич Парти“, годинава со интернационален карактер.



12-ти Интернационален фестивал на античка драма „Стоби 2013“



Рацинови средби



Концерт на Ансамбал Керамичар во чест на 24-ти Мај



100 дена Градоначалник на Општина Велес

Прогласени најдобрите просветни работници



Меѓународен Куп натпревар во кајак на диви води „Вардар Куп 2013“



Крводарителска акција во чест на 24-ти Мај



Балканските прваци во Шотокан карате на прием кај градоначалникот



Велес домаќин на „Етно вешта жена 2013“



Велешки спасители обучени од Американски колеги



Средствата од “Велигденско јајце” донирани во народната кујна

На 08 мај 2013 година парите собрани од продажбата на велигденските јајца и декорации од манифестацијата Велигденско јајце градоначалникот Славчо Чадиев му ги предаде на митрополитот Агатангел.



Општина Велес јули 2013

100 дена Градоначалник на Општина Велес

Градоначалникот во посета на Дневниот центар за лица со телесна и ментална попреченост



Градоначалникот Чадиев на хумантиарната забава „Со љубов за Маја“



На празникот Св. Троица во посета на с. Раштани



Одбележан Денот на пожарникарството



Работна средба на градоначалникот Славчо Чадиев со митрополитот на Повардарската Епархија, г-дин Агатангел



Трофеј „Д. Чуповски“ за најдобрите велосипедисти од Македонија



Ревизијален турнир во пинг-понг



Флаери за станарите во зградите за заштита од пожар

Одбележани 200 години од раѓањето на најпознатиот македонски градител Андреја Дамјанов.

Чествувањето, што го организираа Општина Велес и Асоцијацијата на архитекти на Македонија, се одржа во соборниот храм „Свети Вмч. Пантелејмон“ – едно од најпознатите дела на Андреја Дамјанов каде што е и место на неговото вечно почивалиште.



Во посета на збратимениот град, Свиштов од Република Бугарија



Во посета на Францускиот парламент



Делагација од збратимениот град Слобозија во посета на Велес



Делагација на збратимениот град Каршијака од Турција предводена од градоначалникот Џевад Дурак во Велес



Во посета на збратимениот град, Слобозија од Република Романија



100 дена Градоначалник на Општина Велес



Општина Велес
Панко Брашнар 1



www.veles.gov.mk

Општина Велес јули 2013